

Претседателот на ХДЗ, Иво Санадер, од претседателот на Република Хрватска, Стипе Месиќ, официјално го доби мандатот за составување на новата хрватска Влада. Енигмата е решена. Санадер е новиот мандатар, и веројатно старо-нов премиер на Р Хрватска. Ваквата одлука на шефот на државата доаѓа 22 дена по одржување на изборите, односно во момент кога шефот на ХДЗ успеа да го увери претседателот на државата дека има поддршка од повеќе од 77 пратеници избрани на последните избори.

Санадер има сериозен камен на сопнување. Особено, условно речено, застрашувачки се сметаат барањата за ревидирање на старо-новиот владин кабинет, составен исклучително од кадри-членови на ХДЗ, кои засега немаат симпатии кај новите коалициони партнери на десницата. Или, пак, најавите за отворање нови министерства, кои би можеле барем за кратко да ги задоволат апетитите на одредени политичари, идни коалициони партнери во Владата на Република Хрватска.

Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

**Т**рката на сто пати по сто метри во дваесет и два дена заврши. Двајцата финалисти, претседателите на ХДЗ и на СДП, Иво Санадер и Зоран Милановиќ, го истрчаа маратонскиот круг. И двајцата до крај се бореа за освојување на трофејот, кој во нивниот "офис" ќе седи полни четири години. Навистина, иако едниот од нив сè уште не признава дека трката е завршена, сепак само еден замина дома со медал, а за трофејот му фали уште малку. Но, ќе се потруди. Судијата е на негова страна. Барем засега. Не се знае како и тој ќе се однесува до колку дојде до промена на маршрутата, што засега звучи фантастично, но едно е јасно - првиот маратон е завршен.

Доколку за нив е завршен маратонот, тогаш за граѓаните на Република Хрватска е затворено едно поглавје од кни-



**ИВО САНАДЕР, ОФИЦИЈАЛНО  
МАНДАТАР НА НОВАТА ВЛАДА**

## ЖОЛТО-ЗЕЛЕНИ СМЕТКА ОД ПРЕ

гата наречена "агонија". За нив не беа малтретирање само овие 22 дена додека претседателот на државата Стипе Месиќ размислуваше кому ќе му го даде мандатот, туку и оние претходни триесет дена додека траеше кампањата, и кога речиси ни одблизу не знаеше кој би можел да биде идниот станар на "Банови двори". Иако ниту сега не им е потполно јасно што всушност се случува на нивната политичка сцена, сепак маглата се чини почнува полека да се крева, и да се создава можна слика за иднина.

Крајот на неизвесноста го донесе оној кој за тоа е надлежен - претседателот на државата. По 22 дена и одржани два круга на консултации со сите политички партии кои добија мандат во новиот хрватски "сабор", шефот на државата Стипе Месиќ конечно го определи мандатарот. Што ќе рече, ја прекина борбата меѓу лидерите на ХДЗ и на СДП, односно Иво Санадер и Зоран Милановиќ, иако и двајцата стартуваа со подеднакви шанси за составување на новата хрватска Влада. Таа можност им ја овозможи токму Месиќ, кој држејќи се цврсто за законската процедура, јасно и недвосмислено и на двајцата им соопшти дека за мандатар ќе го назначи оној кој ќе го увери дека кај себе го има мнозинството во Парламентот.

И тука почнува маратонот. Борбата за добивање на фамозната бројка 77, која ширум ги отвора портите на Владата. Од страна на претседателот на државата Месиќ стартната позиција и на Милановиќ и на Санадер беше назначена како иста, иако ХДЗ, на изборите освои дури десет мандати повеќе од СДП, што за многумина аналитичари беше добар по-

вод токму Санадер веднаш да биде назначен за мандатар. Но, шефот на државата одлучи поинаку. Но, што е негово само ќе си дојде.

### ЛИДЕРОТ НА ХДЗ ГО УБЕДИ МЕСИЌ

Претседателот на ХДЗ, Иво Санадер, од претседателот на Република Хрватска, Стипе Месиќ, официјално го доби мандатот за составување на новата хрватска Влада. Енигмата конечно е решена. Санадер е новиот мандатар, и веројатно старо-нов премиер на Република Хрватска. Ваквата одлука на шефот на државата доаѓа 22 дена по одржувањето на изборите, односно во моментот кога шефот на ХДЗ успеа да го увери претседателот на државата дека има поддршка од повеќе од 77 пратеници избрани на последните избори. Токму тоа и на јавноста ѝ го соопшти првиот човек на државата, Стипе Месиќ, кој потенцираше дека на последната средба претседателот на ХДЗ, Иво Санадер, го уверил оти има поддршка од повеќе од 77 пратеници, односно повеќе од потребното просто мнозинство, што било доволно да го назначи за мандатар на идната хрватска Влада.

Сега врелиот костен е во рацете на старо-новиот премиер, кој во наредниот период треба да го договори персоналниот состав на идната Влада, и во рок од триесет дена, да ја претстави на хрватското собрание. Односно, дури сега почнуваат вистинските тешкотии за Санадер, кој треба да почне сериозни разговори со своите идни коалициони

# МАНДАТАР НА НОВАТА ХРВАТСКА ВЛАДА



ЛИДЕРОТ НА СДП И  
НАТАМУ НЕ СЕ ОТКАЖУВА

дури потоа со Милановиќ. Но, се чини дека до Милановиќ воопшто и не стигнаа да дојдат. Напротив, по неколку средби со претседателот на ХДЗ, жолто-зелената коалиција соопшти дека тие би сакале себе си да се видат во Владата на Иво Санадер. Истиот овој став Адлешкиќ и Фришчиќ му го соопштиле и на шефот на државата, Стипе Месиќ, врз основа на што тој го определи лидерот на десницата за мандатар.

## ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА КОАЛИЦИОНИ АПЕТИТИ

Санадер е мандатарот на новата хрватска Влада. Тоа подразбира почнување преговори со идните коалициони партнери. Дел од нив не кријат дека разговорите веќе одамна се почнати и се



ПО ДОЛГО РАЗМИСЛУВАЊЕ  
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ МЕСИЌ ГО  
ДАДЕ МАНДАТОТ

# ТЕ БАРААТ ФИСКАЛНА МИЕРОТ!

партнери или, подобро речено, да ги задоволи барањата на сите оние кои се "заколнаа" дека со него ќе другаруваат во наредните четири години. Иако за јавноста сите потенцијални коалициони партнери на Санадер изјавуваат дека преговорите засега се одвиваат добро, и дека персоналниот состав на идната Влада е најмал проблем, сепак добротупатените велат дека вистинските разговори на Санадер и коалицијата почнуваат дури сега, откако тој официјално стана мандатар на новата Влада.

На јавноста ѝ е познато дека во трката меѓу Санадер и Милановиќ главни играчи беа лидерката на хрватските либерали, Џурџа Адлешкиќ, и лидерот на земјоделците, Јосип Фришчиќ, односно жолто-зелената коалиција, од која зависеше дали Милановиќ или Санадер ќе ја составуваат идната Влада. Оваа коалиција, иако во текот на изборите многу пати повторуваше дека ним им е поблиска левата опција, односно СДП и Зоран Милановиќ, сепак откако завршија изборите, и откако се забележа дека претседателот на десницата има десет мандати повеќе од левицата, одлучи најнапред на преговара со Иво Санадер, а

навлезени во деликатни моменти. Тука, пред сè, се мисли на преговорите со жолто-зелената коалиција, која стартуваше со неколку барања, кои инсистираше идниот премиер да ги исполни. Дел од тие барања беа и јавно обелоденувани уште во текот на кампањата, а дел од нив се ставиле на маса во текот на постизборните преговори.

Според неофицијални информации, жолто-зелената коалиција, односно Фришчиќ и Адлешкиќ почнале со оние барања за кои биле свесни дека Санадер би можел да ги прифати без проблем, додека за оние крупните, како прашањето за ЗЕРП, одржувањето на референдум за влез на Хрватска во НАТО, и познатите 0,0 промили алкохол, биле оставени за последни, за кои се чувствувало дека ќе се води жестока полемика. Пред сè, за прашањето за ЗЕРП кое, како што е познато, веќе е меѓународен проблем, и за кое многу сериозно се дискутира во Европската унија. Ништо помалку не е значајно (но е внатрешно) и прашањето за одржување референдум за влез на Хрватска во НАТО, а за кое мошне симптоматично, за разлика од кај нас, мнозинството граѓани на Република Хрватска, наспроти политичарите, сметаат дека нивната држава не треба да биде член на оваа безбедносна алијанса.

Овие прашања се сериозен камен на

сопнување. И ако на ова се дополнат прашањата кои ја регулираат кадровската листа, тогаш идниот премиер Иво Санадер би можело да има многу сериозен проблем. Условено речено, особено застрашувачки се сметаат барањата за ревидирање на старо-новиот владин кабинет на Санадер, составен исклучително од кадри-членови на ХДЗ, кои засега немаат симпатии кај новите коалициони партнери на десницата. Или, пак, најавите за отворање нови министерства, кои би можеле, барем за кратко, да ги задоволат апетитите на одредени политичари, идни коалициони партнери во Владата на Република Хрватска.

Од тука со право се поставува прашањето дали хрватската Влада уште не составена е осудена на неуспех? Или, пак, можеби некој на овој начин му прави сериозен пат на Зоран Милановиќ, кој во последен момент би требало да се појави како спасител на хрватската демократија? Оваа теза им оди на рака на тешките обожавачи на левицата, кои и натаму веруваат дека ќе се случи чудо и дека нивниот лидер Зоран Милановиќ сепак ќе биде идниот мандатар на Владата. Рака на срце, на овие планови им помага и самиот Милановиќ, кој и натаму не го признава поразот и верува дека ќе ја состави Владата, затоа што, според него, мнозинството граѓаните на Република Хрватска гласале за промени на последните избори.

ИСПРАТИ СМС КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина\*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ \*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА 075 14 14 42 20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина\*: SON помни Толкувањето го добиваш веднаш.

\*со празно место како во примерот